



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 16 октомври 2000
Скопје
Број 83
Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 50
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

2811.

Врз основа на член 84 став 1 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободи од извршување на казната затвор осуденото лице:

1. Сашо Петар Велкоски, од Прилеп.

II

Извршувањето на казната затвор му се замени со условна осуда за време до 3 години на осуденото лице:

1. Самир Рамадан Муслиоски, од с. Г. Косоврасти во траење од 1 година.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1266
12 октомври 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

2812.

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за Јавното правобранителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител ("Службен весник на Република Македонија" бр. 57/97 и 3/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 октомври 2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ

1. Се огласува именување на заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 18 од Законот за јавното правобранителство (државјанин на Република Македонија кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во државен орган; истакнат дипломиран правник со положен правосуден испит кој ужива углед за вршење на јавно-

правобранителската функција и работно искуство со потврдени резултати по положениот правосуден испит на правни работи над 3 години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија" и во дневниот печат.

Бр. 17-4565/1
3 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2813.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.10.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕ- НОВНИК-ТАРИФА НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ИЗВР- ШУВА "ТОПЛИФИКАЦИЈА" АД-СКОПЈЕ ПРЕКУ ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за Ценовник-Тарифа на услугите што ги извршува "Топлификација" АД - Скопје преку дистрибуција на топлинска енергија на подрачјето на Град Скопје, бр. 02-1900/1 од 7.07.2000 година донесена од Управниот одбор на "Топлификација" АД Скопје, на седницата одржана на 7.07.2000 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3616/1
3 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2814.

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за трговија ("Службен весник на РМ" бр. 23/95, 20/95, 43/95, 23/90 и 43/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА- ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА БРАШНОТО И ЛЕБОТ

1. Одлуката за определување највисоки цени на брашното и лебот објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 81/2000, престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2578/1
10 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2815.

Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА
1999 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ГА-МА - СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за усвојување на Годишната сметка за 1999 година на Јавното претпријатие ГА-МА - Скопје, бр. 08-141 од 13.06.2000 година, донесена од Управниот одбор на ЈП ГА-МА - Скопје, на седницата одржана на 24.05.2000 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3218/1
10 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2816.

Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ГА-МА -
СКОПЈЕ ВО 1999 ГОДИНА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за усвојување на Извештајот за работењето на Јавното претпријатие ГА-МА - Скопје, во 1999 година, бр. 08-142 од 13.06.2000 година, донесена од Управниот одбор на ЈП ГА-МА - Скопје, на седницата одржана на 24.05.2000 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3218/2
10 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2817.

Врз основа на член 103 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ "АШИМ АГУШИ"
С. РАДОЛИШТА**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште "Ашим Агуши" с. Радолишта, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 14.11.1997 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1181/1
10 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2818.

Врз основа на член 103 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ "АНТОН ЗАКО
ЧАЈУПИ" С. ОТЉА**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште "Антон Зако Чајупи" с. Отља, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 13.09.1997 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1351/1
10 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2819.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 октомври 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ
НА КУЛТУРАТА "НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ"
КРУШЕВО**

1. Од должноста претседател и член на Управниот одбор на Домот на културата "Наум Наумовски - Борче" - Крушево, поради презафатеност се разрешуваат:

- а) претседателот
- Крсто Топузоски,
- б) членот
- Никола Дамчески.

2. За претседател и член на Управниот одбор на Домот на културата "Наум Наумовски - Борче" - Крушево се именуваат:

- а) за претседател
- Никола Јовановски, в.д. директор на Историскиот музеј во Крушево,
- б) за член
- Живко Талески, вработен во Одделението за општа управа - Крушево.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4361/2
3 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2820.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 октомври 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА МАКЕ-
ДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА - СКОПЈЕ**

1. За вршител на должноста директор на Македонската филхармонија - Скопје се именува Кармен Костова, професор по пијано во МБУЦ "Илија Николовски - Луј" - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4419/2
3 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2821.

Врз основа на член 8 од Законот за употребата на македонскиот јазик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/98) и член 2 од Одлуката за основање Совет за македонски јазик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 октомври 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА СОВЕТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК**

1. Од должноста членови на Советот за македонски јазик се разрешуваат:

- д-р Марија Коробар - Белчева,
- Владимир Ивановски,
- академик Блаже Ристовски.

2. За членови на Советот за македонски јазик се именуваат:

- д-р Марко Китевски, научен советник во ЈНУ Институт за македонска литература - Скопје,
- д-р Мито Миовски, професор на Филолошкиот факултет "Блаже Конески" - Скопје,
- м-р Маринко Митков, вработен во Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков" - Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4517/2
3 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2822.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 октомври 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК
НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ**

1. Крсто Бузлив се разрешува од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4564/1
3 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2823.

Врз основа на член 666 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99 и 37/2000) и член 7 од Одлуката за преобразба на Јавното претпријатие за телекомуникации "Македонски телекомуникации" во Акционерско друштво во државна сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр. 65/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 октомври 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АД ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
"МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ"
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ**

1. Никола Поп Илиев се разрешува од должноста член на Управниот одбор на АД за телекомуникации "Македонски телекомуникации" во државна сопственост - Скопје, поради заминување на друга должност.

2. За член на Управниот одбор на АД за телекомуникации "Македонски телекомуникации" во државна сопственост - Скопје се именува Крале Спанчевски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4568/1
3 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2824.

Врз основа на член 666 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99 и 37/2000) и член 10 од Одлуката за преобразба на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" - Скопје во Акционерско друштво во државна сопственост, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 октомври 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР
НА АД ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНЕСУВАЊЕ И
ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
"ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА"
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ**

1. За членови на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост - Скопје се именуваат:

- Гоце Вељановски, дипл. економист,
- Трипка Димов, дипл. правник,
- Исмен Исмаили, дипл. елек. инж.,
- Ацо Костадиновски, дипл. економист,
- Никола Поп Илиев, дипл. елек. инж.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4569/1
3 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2825.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/97 и 23/99) и член 36 точка 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 октомври 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА КАЗНЕНО ПОПРАВНИОТ ДОМ ОД ОТВОРЕН
ВИД СТРУГА**

1. За заменик на директорот на Казнено поправниот дом од отворен вид Струга се именува Вибар Хани, досегашен секретар на Советот на општина Велешта.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4466/2
3 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2826.

Државната изборна комисија, врз основа на член 8 став 2 од Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" бр. 46/96, 48/96 и 56/96), на седницата одржана на 12 октомври 2000 година, донесе

ОДЛУКА

Во Одлуката за именување претседатели, членови и заменици на општинските изборни комисии и на Изборната комисија на Град Скопје ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000, 62/2000, 66/2000, 67/2000, 68/2000 и 69/2000), се вршат следниве изменувања и дополнувања:

I

1. Љубомир Ѓорѓевиќ се разрешува од функцијата претседател на Општинската изборна комисија во Општина Старо Нагоричане, по негово барање од здравствени причини.

2. Сефер Мехмети, досегашен заменик претседател, се именува за претседател на Општинската изборна комисија во Општина Старо Нагоричане.

Стојман Димковски се именува за заменик претседател на Општинската изборна комисија во Општина Старо Нагоричане.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-576/1 Претседател
12 октомври 2000 година на Државната изборна комисија,
Скопје Јосиф Луковски, с.р.

2827.

Државната изборна комисија, врз основа на член 8 став 2 од Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" бр. 46/96, 48/96 и 56/96), на седницата одржана на 13 и 14 октомври 2000 година, донесе

ОДЛУКА

Во Одлуката за именување претседатели, членови и заменици на општинските изборни комисии и на Изборната комисија на Град Скопје ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000, 62/2000, 66/2000, 67/2000, 68/2000 и 69/2000), се вршат следниве изменувања и дополнувања:

I

1. Трајче Скрчески се разрешува од функцијата претседател на Општинската изборна комисија во Општина Охрид, по негово барање.

Владо Дејаноски се разрешува од функцијата заменик претседател на Општинската изборна комисија во Општина Охрид, по негово барање.

2. Александар Филипов се разрешува од функцијата претседател на Општинската изборна комисија во Општина Могила.

3. Александар Филипов се именува за претседател на Општинската изборна комисија во Општина Охрид - судија на Основен суд во Битола, времено упатен во Основниот суд во Охрид.

Снежана Богданоска се именува за заменик претседател на Општинската изборна комисија во Општина Охрид - судија на Основен суд во Прилеп, времено упатена во Основниот суд во Охрид.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-581/1 Претседател
14 октомври 2000 година на Државната изборна комисија,
Скопје Јосиф Луковски, с.р.

2828.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премеј, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Велес - Општина Велес.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премеј и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4708/1 Директор,
10 октомври 2000 година дипл.правник Ѓорѓи Лазески, с.р.
Скопје

По извршената проверка со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Решението за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина, објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 73/2000, е направена техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА
КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ
ЦАРИНА

Во точка 1 во колоната 1 - Тарифен број, ред 2 се додава бројот 8544, во колоната 3 - наименување ред 10 под зборот "Софтвер" се додаваат зборовите "Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени од поединечно оплаштени влакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори: "во колона 2 ред 2 се додава бројот 8544 41 90 00, во колона 3 - наименување по зборот "конектори" се додава зборот "Други" во колона 3 - наименување по зборот "други" се додаваат зборовите "а) видео кабли со конектори", во колона 4 - количина ред 2 се додаваат зборовите 2 парчиња.

Бр. 23-3759/2 Од Владата на Република
12 октомври 2000 година Македонија
Скопје

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ
РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 4080/99, на регистарска вложка бр. 010242, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето во ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Ристеска Сузана - ИЗАБЕЛА - Охрид ДООЕЛ, Охрид, ул. "Никола Карев" бр. 6.

Седиште: Охрид, ул. "Никола Карев" бр. 6.
Содружник: Ристеска Сузана со изјава од 27.12.1999 год.

Дејности: 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98/2, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25,

24.65, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 33.10/1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.40, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 93.04, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, забавни игри на автомати и слично, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со НР Албанија, реекспорт.

Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото - управител е Ристески Војо.

Основната главница изнесува 9.976,38 дем во денарска противвредност од 309.268,00 денари во пари и предмети според приложена изјава од овластен книговодител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 4080/99 (23179)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 3993/99, на регистарска влошка бр. 010155, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето во ДОО на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Дарковска Билјана - ДАРБИ - Охрид ДОО, Охрид, ул. "28-ми Април" бр. 15.

Седиште: Охрид, ул. "28-ми Април" бр. 15.

Содружник: Дарковска Билјана и Дарковски Ристе со договор од 22.12.1999 год.

Дејности: 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 17.17, 17.21, 17.22, 17.25, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 45.31, 45.33, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.45, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.30, 74.12, 74.40, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, откуп на мед, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет, меѓународна шпедиција, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, изведување на инвестициони работи во земјата и странство, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото - управител - Дарковска Билјана.

Основната главница изнесува 5.500 дем во денарска противвредност од 170.500,00 денари во предмети според приложен извештај од овластен проценител од кои Дарковска Билјана вложува 2800 дем и Дарковски Ристе вложува 2700 дем.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 3993/99 (23180)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 4612/99, на регистарска влошка бр. 01011299?, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето во ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Енфел Шашко ШАШКО ДЕНТ Струга ДООЕЛ, ул. "Струшки Кепенци" 19 Струга.

Основач: Енфел Шашко, управител: Енфел Шашко.

Фирма: Трговско друштво за производство, трговија и услуги Енфел Шашко ШАШКО ДЕНТ Струга ДООЕЛ, ул. "Струшки Кепенци" 19, Струга.

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.10, 18.30, 19.20, 19.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.25, 22.25, 24.30, 25.21, 25.22, 28.40, 28.62, 28.63, 29.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.45, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 93.01, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Главницата на друштвото е 5000,00 дем односно 155 000,00 денари по билансна состојба.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 4612/99 (23181)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 4613/99, на регистарска влошка бр. 011300, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето во ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Имами Халил ИМАМИ Струга ДООЕЛ, ул. "Партизанска" бр.45, Струга.

Усогласување на Приватното претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало "ИМАМИ" извоз-увоз Струга ПО во трговско друштво со ограничена одговорност со фирма: Трговско друштво за производство, трговија и услуги Имами Халил ИМАМИ Струга ДООЕЛ, ул. "Партизанска" бр. 45, Струга.

Основач: Имами Халил, управител: Имами Халил.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.81/1, 15.82/2, 15.82, 18.10, 18.20, 18.21, 18.22, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 20.30, 20.51, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.82/2, 28.12, 28.52, 31.62, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.31, 45.32, 45.42, 45.43, 45.45, 50.20, 50.40/4, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.20/2, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Главницата на друштвото е 5000,00 дем односно 155 000,00 денари во пари по билансна состојба.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 4613/99 (23182)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 4609/99, на регистарска влошка бр.

01011296?, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето во ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Бербери Бардуљ БЕРБЕРИ Струга ДООЕЛ, ул. "Јово Стефаноски Риле" бр. 4, Струга.

Усогласување на Приватното претпријатие за производство, трговија и услуги "БЕРБЕРИ" увоз-извоз Струга ПО во трговско друштво со ограничена одговорност со фирма: Трговско друштво за производство, трговија и услуги Бербери Бардуљ БЕРБЕРИ Струга ДООЕЛ, ул. "Јово Стефаноски Риле" бр. 4, Струга.

Основач: Бербери Бардуљ, управител: Бербери Бардуљ.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.82/2, 15.98, 15.98/2, 24.51, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 28.11, 28.40, 28.62, 28.72, 28.73, 28.74, 29.13, 29.14, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.20/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Главницата на друштвото е 5000,00 дем односно 155 000,00 денари во пари по билансна состојба.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 4609/99 (23183)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 4610/99, на регистарска влошка бр. 011297, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на ПП во ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Нуран Корча и други КОРЧА-КОМПАНИ Струга ДОО, ул. "Муртеза Татар" бр. 5, Струга.

Усогласување на Мешовито претпријатие за производство, трговија и услуги, увоз-извоз "Корча-компани" ДОО, Струга со ПО во трговско друштво со ограничена одговорност со фирма:

Трговско друштво за производство, трговија и услуги Нуран Корча и други КОРЧА-КОМПАНИ Струга ДОО, ул. "Муртеза Татар" бр. 5, Струга.

Основач: Нуран Корча, Ајро Фатмире.

Управител: Нуран Корча.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.82/2, 15.98, 15.98/2, 24.51, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 28.11, 28.40, 28.62, 28.72, 28.73, 28.74, 29.13, 29.14, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.20/3, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, главницата на друштвото е 5000 дем односно 155.000,00 денари во пари по билансна состојба.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 4610/99 (23184)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 788/2000, на регистарска влошка бр. 011573,

го запиша во трговскиот регистар податоците за промените настанати со примена на ЗТПОК и усогласување со ЗТД на Друштвото за угостителство Акционерско друштво ИЗГРЕВ АД Струга, Калишта 66, Струга.

Запишување податоци за промените настанати со примена на ЗТПОК и усогласување со ЗТД на Акционерското друштво во мешовита сопственост за угостителство и туризам "ИЗГРЕВ" Струга со ПО во акционерско друштво со фирма: Друштво за угостителство Акционерско друштво ИЗГРЕВ АД, Струга.

Седиште: Калишта 66, Струга.

Содружник: АД ИЗГРЕВ Струга.

Основна главница: 4.220.979,00 дем по изводот од извештајот за проценка на вредноста на претпријатието од овластен проценител.

Дејности: 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 67.11, 67.12, 67.13, 67.21, 67.22, 67.23, 67.24, 67.25, 67.26, 67.27, 67.28, 67.29, 67.30, 67.31, 67.32, 67.33, 67.34, 67.35, 67.36, 67.37, 67.38, 67.39, 67.40, 67.41, 67.42, 67.43, 67.44, 67.45, 67.46, 67.47, 67.48, 67.49, 67.50, 67.51, 67.52, 67.53, 67.54, 67.55, 67.56, 67.57, 67.58, 67.59, 67.60, 67.61, 67.62, 67.63, 67.64, 67.65, 67.66, 67.67, 67.68, 67.69, 67.70, 67.71, 67.72, 67.73, 67.74, 67.75, 67.76, 67.77, 67.78, 67.79, 67.80, 67.81, 67.82, 67.83, 67.84, 67.85, 67.86, 67.87, 67.88, 67.89, 67.90, 67.91, 67.92, 67.93, 67.94, 67.95, 67.96, 67.97, 67.98, 67.99, 70.11, 70.12, 70.13, 70.14, 70.15, 70.16, 70.17, 70.18, 70.19, 70.20, 70.21, 70.22, 70.23, 70.24, 70.25, 70.26, 70.27, 70.28, 70.29, 70.30, 70.31, 70.32, 70.33, 70.34, 70.35, 70.36, 70.37, 70.38, 70.39, 70.40, 70.41, 70.42, 70.43, 70.44, 70.45, 70.46, 70.47, 70.48, 70.49, 70.50, 70.51, 70.52, 70.53, 70.54, 70.55, 70.56, 70.57, 70.58, 70.59, 70.60, 70.61, 70.62, 70.63, 70.64, 70.65, 70.66, 70.67, 70.68, 70.69, 70.70, 70.71, 70.72, 70.73, 70.74, 70.75, 70.76, 70.77, 70.78, 70.79, 70.80, 70.81, 70.82, 70.83, 70.84, 70.85, 70.86, 70.87, 70.88, 70.89, 70.90, 70.91, 70.92, 70.93, 70.94, 70.95, 70.96, 70.97, 70.98, 70.99, 71.11, 71.12, 71.13, 71.14, 71.15, 71.16, 71.17, 71.18, 71.19, 71.20, 71.21, 71.22, 71.23, 71.24, 71.25, 71.26, 71.27, 71.28, 71.29, 71.30, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.35, 71.36, 71.37, 71.38, 71.39, 71.40, 71.41, 71.42, 71.43, 71.44, 71.45, 71.46, 71.47, 71.48, 71.49, 71.50, 71.51, 71.52, 71.53, 71.54, 71.55, 71.56, 71.57, 71.58, 71.59, 71.60, 71.61, 71.62, 71.63, 71.64, 71.65, 71.66, 71.67, 71.68, 71.69, 71.70, 71.71, 71.72, 71.73, 71.74, 71.75, 71.76, 71.77, 71.78, 71.79, 71.80, 71.81, 71.82, 71.83, 71.84, 71.85, 71.86, 71.87, 71.88, 71.89, 71.90, 71.91, 71.92, 71.93, 71.94, 71.95, 71.96, 71.97, 71.98, 71.99, 72.11, 72.12, 72.13, 72.14, 72.15, 72.16, 72.17, 72.18, 72.19, 72.20, 72.21, 72.22, 72.23, 72.24, 72.25, 72.26, 72.27, 72.28, 72.29, 72.30, 72.31, 72.32, 72.33, 72.34, 72.35, 72.36, 72.37, 72.38, 72.39, 72.40, 72.41, 72.42, 72.43, 72.44, 72.45, 72.46, 72.47, 72.48, 72.49, 72.50, 72.51, 72.52, 72.53, 72.54, 72.55, 72.56, 72.57, 72.58, 72.59, 72.60, 72.61, 72.62, 72.63, 72.64, 72.65, 72.66, 72.67, 72.68, 72.69, 72.70, 72.71, 72.72, 72.73, 72.74, 72.75, 72.76, 72.77, 72.78, 72.79, 72.80, 72.81, 72.82, 72.83, 72.84, 72.85, 72.86, 72.87, 72.88, 72.89, 72.90, 72.91, 72.92, 72.93, 72.94, 72.95, 72.96, 72.97, 72.98, 72.99, 73.11, 73.12, 73.13, 73.14, 73.15, 73.16, 73.17, 73.18, 73.19, 73.20, 73.21, 73.22, 73.23, 73.24, 73.25, 73.26, 73.27, 73.28, 73.29, 73.30, 73.31, 73.32, 73.33, 73.34, 73.35, 73.36, 73.37, 73.38, 73.39, 73.40, 73.41, 73.42, 73.43, 73.44, 73.45, 73.46, 73.47, 73.48, 73.49, 73.50, 73.51, 73.52, 73.53, 73.54, 73.55, 73.56, 73.57, 73.58, 73.59, 73.60, 73.61, 73.62, 73.63, 73.64, 73.65, 73.66, 73.67, 73.68, 73.69, 73.70, 73.71, 73.72, 73.73, 73.74, 73.75, 73.76, 73.77, 73.78, 73.79, 73.80, 73.81, 73.82, 73.83, 73.84, 73.85, 73.86, 73.87, 73.88, 73.89, 73.90, 73.91, 73.92, 73.93, 73.94, 73.95, 73.96, 73.97, 73.98, 73.99, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.16, 74.17, 74.18, 74.19, 74.20, 74.21, 74.22, 74.23, 74.24, 74.25, 74.26, 74.27, 74.28, 74.29, 74.30, 74.31, 74.32, 74.33, 74.34, 74.35, 74.36, 74.37, 74.38, 74.39, 74.40, 74.41, 74.42, 74.43, 74.44, 74.45, 74.46, 74.47, 74.48, 74.49, 74.50, 74.51, 74.52, 74.53, 74.54, 74.55, 74.56, 74.57, 74.58, 74.59, 74.60, 74.61, 74.62, 74.63, 74.64, 74.65, 74.66, 74.67, 74.68, 74.69, 74.70, 74.71, 74.72, 74.73, 74.74, 74.75, 74.76, 74.77, 74.78, 74.79, 74.80, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 74.85, 74.86, 74.87, 74.88, 74.89, 74.90, 74.91, 74.92, 74.93, 74.94, 74.95, 74.96, 74.97, 74.98, 74.99, 75.11, 75.12, 75.13, 75.14, 75.15, 75.16, 75.17, 75.18, 75.19, 75.20, 75.21, 75.22, 75.23, 75.24, 75.25, 75.26, 75.27, 75.28, 75.29, 75.30, 75.31, 75.32, 75.33, 75.34, 75.35, 75.36, 75.37, 75.38, 75.39, 75.40, 75.41, 75.42, 75.43, 75.44, 75.45, 75.46, 75.47, 75.48, 75.49, 75.50, 75.51, 75.52, 75.53, 75.54, 75.55, 75.56, 75.57, 75.58, 75.59, 75.60, 75.61, 75.62, 75.63, 75.64, 75.65, 75.66, 75.67, 75.68, 75.69, 75.70, 75.71, 75.72, 75.73, 75.74, 75.75, 75.76, 75.77, 75.78, 75.79, 75.80, 75.81, 75.82, 75.83, 75.84, 75.85, 75.86, 75.87, 75.88, 75.89, 75.90, 75.91, 75.92, 75.93, 75.94, 75.95, 75.96, 75.97, 75.98, 75.99, 76.11, 76.12, 76.13, 76.14, 76.15, 76.16, 76.17, 76.18, 76.19, 76.20, 76.21, 76.22, 76.23, 76.24, 76.25, 76.26, 76.27, 76.28, 76.29, 76.30, 76.31, 76.32, 76.33, 76.34, 76.35, 76.36, 76.37, 76.38, 76.39, 76.40, 76.41, 76.42, 76.43, 76.44, 76.45, 76.46, 76.47, 76.48, 76.49, 76.50, 76.51, 76.52, 76.53, 76.54, 76.55, 76.56, 76.57, 76.58, 76.59, 76.60, 76.61, 76.62, 76.63, 76.64, 76.65, 76.66, 76.67, 76.68, 76.69, 76.70, 76.71, 76.72, 76.73, 76.74, 76.75, 76.76, 76.77, 76.78, 76.79, 76.80, 76.81, 76.82, 76.83, 76.84, 76.85, 76.86, 76.87, 76.88, 76.89, 76.90, 76.91, 76.92, 76.93, 76.94, 76.95, 76.96, 76.97, 76.98, 76.99, 77.11, 77.12, 77.13, 77.14, 77.15, 77.16, 77.17, 77.18, 77.19, 77.20, 77.21, 77.22, 77.23, 77.24, 77.25, 77.26, 77.27, 77.28, 77.29, 77.30, 77.31, 77.32, 77.33, 77.34, 77.35, 77.36, 77.37, 77.38, 77.39, 77.40, 77.41, 77.42, 77.43, 77.44, 77.45, 77.46, 77.47, 77.48, 77.49, 77.50, 77.51, 77.52, 77.53, 77.54, 77.55, 77.56, 77.57, 77.58, 77.59, 77.60, 77.61, 77.62, 77.63, 77.64, 77.65, 77.66, 77.67, 77.68, 77.69, 77.70, 77.71, 77.72, 77.73, 77.74, 77.75, 77.76, 77.77, 77.78, 77.79, 77.80, 77.81, 77.82, 77.83, 77.84, 77.85, 77.86, 77.87, 77.88, 77.89, 77.90, 77.91, 77.92, 77.93, 77.94, 77.95, 77.96, 77.97, 77.98, 77.99, 78.11, 78.12, 78.13, 78.14, 78.15, 78.16, 78.17, 78.18, 78.19, 78.20, 78.21, 78.22, 78.23, 78.24, 78.25, 78.26, 78.27, 78.28, 78.29, 78.30, 78.31, 78.32, 78.33, 78.34, 78.35, 78.36, 78.37, 78.38, 78.39, 78.40, 78.41, 78.42, 78.43, 78.44, 78.45, 78.46, 78.47, 78.48, 78.49, 78.50, 78.51, 78.52, 78.53, 78.54, 78.55, 78.56, 78.57, 78.58, 78.59, 78.60, 78.61, 78.62, 78.63, 78.64, 78.65, 78.66, 78.67, 78.68, 78.69, 78.70, 78.71, 78.72, 78.73, 78.74, 78.75, 78.76, 78.77, 78.78, 78.79, 78.80, 78.81, 78.82, 78.83, 78.84, 78.85, 78.86, 78.87, 78.88, 78.89, 78.90, 78.91, 78.92, 78.93, 78.94, 78.95, 78.96, 78.97, 78.98, 78.99, 79.11, 79.12, 79.13, 79.14, 79.15, 79.16, 79.17, 79.18, 79.19, 79.20, 79.21, 79.22, 79.23, 79.24, 79.25, 79.26, 79.27, 79.28, 79.29, 79.30, 79.31, 79.32, 79.33, 79.34, 79.35, 79.36, 79.37, 79.38, 79.39, 79.40, 79.41, 79.42, 79.43, 79.44, 79.45, 79.46, 79.47, 79.48, 79.49, 79.50, 79.51, 79.52, 79.53, 79.54, 79.55, 79.56, 79.57, 79.58, 79.59, 79.60, 79.61, 79.62, 79.63, 79.64, 79.65, 79.66, 79.67, 79.68, 79.69, 79.70, 79.71, 79.72, 79.73, 79.74, 79.75, 79.76, 79.77, 79.78, 79.79, 79.80, 79.81, 79.82, 79.83, 79.84, 79.85, 79.86, 79.87, 79.88, 79.89, 79.90, 79.91, 79.92, 79.93, 79.94, 79.95, 79.96, 79.97, 79.98, 79.99, 80.11, 80.12, 80.13, 80.14, 80.15, 80.16, 80.17, 80.18, 80.19, 80.20, 80.21, 80.22, 80.23, 80.24, 80.25, 80.26, 80.27, 80.28, 80.29, 80.30, 80.31, 80.32, 80.33, 80.34, 80.35, 80.36, 80.37, 80.38, 80.39, 80.40, 80.41, 80.42, 80.43, 80.44, 80.45, 80.46, 80.47, 80.48, 80.49, 80.50, 80.51, 80.52, 80.53, 80.54, 80.55, 80.56, 80.57, 80.58, 80.59, 80.60, 80.61, 80.62, 80.63, 80.64, 80.65, 80.66, 80.67, 80.68, 80.69, 80.70, 80.71, 80.72, 80.73, 80.74, 80.75, 80.76, 80.77, 80.78, 80.79, 80.80, 80.81, 80.82, 80.83, 80.84, 80.85, 80.86, 80.87, 80.88, 80.89, 80.90, 80.91, 80.92, 80.93, 80.94, 80.95, 80.96, 80.97, 80.98, 80.99, 81.11, 81.12, 81.13, 81.14, 81.15, 81.16, 81.17, 81.18, 81.19, 81.20, 81.21, 81.22, 81.23, 81.24, 81.25, 81.26, 81.27, 81.28, 81.29, 81.30, 81.31, 81.32, 81.33, 81.34, 81.35, 81.36, 81.37, 81.38, 81.39, 81.40, 81.41, 81.42, 81.43, 81.44, 81.45, 81.46, 81.47, 81.48, 81.49, 81.50, 81.51, 81.52, 81.53, 81.54, 81.55, 81.56, 81.57, 81.58, 81.59, 81.60, 81.61, 81.62, 81.63, 81.64, 81.65, 81.66, 81.67, 81.68, 81.69, 81.70, 81.71, 81.72, 81.73, 81.74, 81.75, 81.76, 81.77, 81.78, 81.79, 81.80, 81.81, 81.82, 81.83, 81.84, 81.85, 81.86, 81.87, 81.88, 81.89, 81.90, 81.91, 81.92, 81.93, 81.94, 81.95, 81.96, 81.97, 81.98, 81.99, 82.11, 82.12, 82.13, 82.14, 82.15, 82.16, 82.17, 82.18, 82.19, 82.20, 82.21, 82.22, 82.23, 82.24, 82.25, 82.26, 82.27, 82.28, 82.29, 82.30, 82.31, 82.32, 82.33, 82.34, 82.35, 82.36, 82.37, 82.38, 82.39, 82.40, 82.41, 82.42, 82.43, 82.44, 82.45, 82.46, 82.47, 82.48, 82.49, 82.50, 82.51, 82.52, 82.53, 82.54, 82.55, 82.56, 82.57, 82.58, 82.59, 82.60, 82.61, 82.62, 82.63, 82.64, 82.65, 82.66, 82.67, 82.68, 82.69, 82.70, 82.71, 82.72, 82.73, 82.74, 82.75, 82.76, 82.77, 82.78, 82.79, 82.80, 82.81, 82.82, 82.83, 82.84, 82.85, 82.86, 82.87, 82.88, 82.89, 82.90, 82.91, 82.92, 82.93, 82.94, 82.95, 82.96, 82.97, 82.98, 82.99, 83.11, 83.12, 83.13, 83.14, 83.15, 83.16, 83.17, 83.18, 83.19, 83.20, 83.21, 83.22, 83.23, 83.24, 83.25, 83.26, 83.27, 83.28, 83

Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото - управител - Петрова Милопеска Илинка.

Основната главница изнесува 5.800 дем во денарска противвредност од 185.600,00 денари во предметни според приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 795/2000 (23186)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 4583/99, на регистарска влошка бр. 010946, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на ПП во ДООЕЛ на Друштвото за услуги, трговија и производство, Никовска Невенка МЕЛБУРН ДООЕЛ увоз-извоз, Прилеп ул. "Плетварско паде" 66, Прилеп.

Дејности: 01.11/3, 01.12, 15.13, 15.61, 15.81, 15.98/2, 17.21, 18.21, 18.23, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.33, 52.41, 52.42, 52.45, 52.62, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.12, 15.11, 15.32, 15.51, 15.52, 15.71, 15.72, 15.81/2, 15.81, 15.89, 15.87, 15.98, 05.02, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.24, 21.25, 22.22, 17.11, 17.40/2, 17.54, 17.72, 17.71, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 26.25, 24.30, 24.52, 24.41, 24.42, 25.21, 25.24, 30.02, 31.50, 31.62, 33.10/2, 33.20, 33.50, 28.11, 28.61, 28.62, 28.71, 28.75, 29.12, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.40, 36.11, 36.14, 36.15, 36.22, 36.40, 36.50, 36.63, 51.51, 51.61, 51.66, 51.70, 52.47, 52.50, 52.74, 51.19, 51.22, 51.24, 51.32, 51.33, 51.34, 51.41, 51.47, 55.23, 74.40, 95.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.37, 51.36, 51.42, 51.45, 65.12/3, 70.31, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 74.82, 74.70, 74.81, 74.83, 74.84, 72.60, 74.11, 74.12, 93.05, 93.02, 93.03, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 4583/99 (23187)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 4242/99, на регистарска влошка бр. 010404, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за трговија Мексуд Умер ГАНО-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, Охрид, ул. "Дејан Војвода" бр. 290.

Дејности: 60.24, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица, настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, туристички услуги, реекспорт, продажба на странски стоки од консигнациони складови.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет: Мексуд Умер - управник.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 4242/99 (23188)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 4419/99, на регистарска влошка бр. 010581, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги на Наумоски Сашо КАСТЕЛО увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. "Тризла" 69.

Усогласување на Претпријатие за производство, промет и услуги експорт-импорт КАСТЕЛО Прилеп ПО во ДООЕЛ.

Основач: Наумоски Сашо, од Прилеп.

Седиште: Прилеп, ул. "Тризла" 69.

Дејности: 21.21, 20.40, 25.21, 25.22, 25.24, 15.61, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 50.50, 65.12/3, 65.23, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.20/5, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со својот свој имот со полна одговорност.

Наумоски Сашо - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 4419/99 (23263)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 2231/99, на регистарска влошка бр. 008387, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на ПП во ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги Созовска Кристина ТРОТОАР увоз-извоз ДООЕЛ Битола, ул. "13 Јули" бр. 18 Битола.

Усогласување на: Приватно претпријатие за трговија и услуги увоз-извоз ТРОТОАР Битола ПО, ул. "Партизанска" бр. 20/49, Битола, во: Друштво за производство, трговија и услуги Созовска Кристина ТРОТОАР увоз-извоз ДООЕЛ Битола, ул. "13 Јули" бр. 18 Битола.

Основач: Созовска Кристина, од Битола.

Основна главница: 10.000 дем.

Дејности: 15.87, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 36.63, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 63.21, 63.23, 63.30, 71.10, 93.04, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Созовска Кристина, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 2231/99 (23264)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 3866/98, на регистарска влошка бр. 005055, го

запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието во ДООЕЛ на Друштвото со ограничена одговорност за трговија на големо и мало Иванчо МАК-ПЕЛ КОМЕРЦ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, ул. "Елпида Караманди" бр. 13, Битола.

Дејности: 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 72.30, 74.12, 74.14, 74.20/3, 74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационни складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, отстапување на инвестициони работи на странски лица во Македонија, меѓународна шпедиција, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, малограничен промет, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со целиот свој имот.

За управител на друштвото се назначува лицето Петровски Иванчо - управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница во износ од 13.450,00 ден во денарска противвредност од 415.949,00 ден.

Влогот е утврден во извештајот на овластениот проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 3866/98 (23265)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 4553/99, на регистарска влошка бр. 010724, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето во ДООЕЛ на Трговското друштво за посредување, производство, инженеринг, трговија и услуги Крлески Дарко - КРЛЕ - Охрид ДООЕЛ, Охрид, ул. "Дејан Војвода" бр. 85.

Седиште: Охрид, ул. "Дејан Војвода" бр. 85.

Содружник: Крлески Дарко со изјава од 27.12.1999 год.

Дејности: 15.86, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 29.71, 30.01, 30.02, 31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 33.10/1, 33.30, 45.31, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.20, 72.50, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.04, 93.05, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, забавни игри на автомати и слично, перење на возила, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, услуги на меѓународниот транспорт на

стоки и патници, малограничен промет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, реекспорт.

Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото - управител е Крлески Дарко.

Основната главница изнесува 5.200 ден во денарска противвредност од 161.200,00 денари во предмет според приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 4553/99 (23266)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 2838/99, на регистарска влошка бр. 008996, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето во ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија, транспорт, угостителство и услуги Гелевска Оливера - ВОРЛД КОМПАС ИНЦ - увоз-извоз-Охрид ДООЕЛ, Охрид, ул. "Гоце Делчев" бр. 362.

Содружник: Гелевска Оливера со изјава од 31.12.1999 год.

Седиште: Охрид ул. "Гоце Делчев" бр. 362.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.40, 93.01, 93.02, 60.22, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационни складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, изведување на инвестициони работи во земјата и странство, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, малограничен промет, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Трговското друштво во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања, а за преземените обврски одговара со целиот имот - полна одговорност.

Лице овластено за застапување - управител е лицето Гелевска Оливера од Охрид.

Содружникот во друштвото вложува средства во износ од 5.300 германски марки во денарска противвредност или 169.600,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 2838/99 (23267)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1895/99, на регистарска влошка бр. 008051, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговското друштво за сообраќај, производство, трговија на големо и мало и услуги Јовески Боге "БОДИТА-ИЛ" увоз-извоз Охрид ДООЕЛ, ул. "Александар Туринцев" бр. 17, Охрид.

Основач: Јовески Боге.

Управител: Јовески Боге.

Дејности: 60.24, 60.23, 60.22, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 25.12, 25.13, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.39, 51.35, 51.25, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 63.40, 70.31, 74.82, 74.83, 74.84, 070310, 070320, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, агенциски услуги во транспортот, реекспорт, угостителски и туристички услуги, малограничен промет.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1895/99 (23268)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 4474/99, на регистарска влошка бр. 010639, го

запиша во трговскиот регистар усогласувањето на ПП во ДООЕЛ на Друштвото за производство и трговија "БОЛИТУС" Здравески Илија, Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Климент Охридски" бр. 15/21.

Основач: Здравески Илија од Битола, ул. "Климент Охридски" бр. 15/21.

Управител: Здравески Илија од Битола, ул. "Климент Охридски" бр. 15/21.

Дејности: 02.01, 50.10, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.62, 51.66, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.46, 52.63, 55.30/1, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени стоки, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција. Вид на овластувањата: полни овластувања. Вид и обем на одговорноста: полна одговорност во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 4474/99 (23269)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1369/99, на регистарска влошка бр. 007525, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на СТД во ТП на Трговец поединец за трговија Чаковски Климе Александар Охрид. Седиште: Охрид, ул. "Гоце Делчев" бб.

Трговецот ќе ги обавува следните дејности: 51.35, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото поединец во правниот промет со трети лица одговара со свој имот - полна одговорност.

Управител Чаковски Александар со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1369/99 (23270)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 521955, издаден од УВР - Гостивар на име Резак Бафкари, с. Добри дол, Гостивар. (38859)

Пасош бр. 0953363, издаден од УВР - Гевгелија на име Кадиев Лупчо, Нов Дојран. (38885)

Пасош бр. 1393798/00, издаден од УВР-Скопје на име Ивановска Наташа, ул. "Првوماјска" бр. 7, Скопје. (38994)

Пасош бр. 898959/96, издаден од УВР - Скопје на име Пандиловска Емилија, ул. "Партизански одред" бр. 74/36, Скопје. (39006)

Пасош бр. 1471232 на име Гурева Кети, ул. "Киро Крстев" бр. 104, Кавадарци. (39063)

Пасош бр. 0566150 на име Толов Благо, ул. "Ристо Гондев" бр. 16, Ваташа, Кавадарци. (39075)

Пасош бр. 985174 на име Нази Јусеиновски, с. Кишава, Битола. (39090)

Пасош бр. 893931 на име Вендим Јусиновски, с. Кишава, Битола. (39094)

Пасош бр. 1353830, издаден од УВР - Скопје на име Ален Абди, ул. "153" бр. 30, Скопје. (39113)

Пасош бр. 784036/96 на име Тафиловски Муамед, с. Лабуништа, Струга. (39207)

Дипломатски пасош бр. С0001420, издаден од Министерство за надворешни работи - Скопје на име Златко Димовски, Скопје. (39279)

Пасош бр. 575383/95, издаден од УВР - Скопје на име Велевски Дејан, ул. "Л. Поп Трајков" бр. 43/2-4, Скопје. (39281)

Пасош бр. 1069461/97, издаден од УВР-Скопје на име Сахити Башким, ул. "Брсјачка буна" бр. 109, Скопје.

Пасош бр. 973247/96, издаден од УВР-Скопје на име Шех Хамди, с. Блаце, Скопје. (39284)

Пасош бр. 1165039/99, издаден од УВР - Струмица на име Асанов Абдула, ул. "Бетовенова" бр. 53, Струмица.

Пасош бр. 850917, издаден од ОВР-Кичево на име Гафур Садику, с. Трапчин Дол, Кичево. (39287)

Пасош бр. 1360555, издаден од УВР - Охрид на име Арнаудова Марија, ул. "Д. Влахов" бр. 29, Охрид. (39303)

Пасош бр. 848820, издаден од ОВР - Струга на име Жута Беди, с. Велешта, Струга. (39324)

Пасош бр. 283876/94, издаден од УВР - Скопје на име Салковиќ Зарифа, ул. "П. Илиќ" бр. 8/1-22, Скопје. (39393)

Пасош бр. 853352/96, издаден од УВР - Скопје на име Видановиќ Ваља, ул. "А. Попов" бр. 76/7, Скопје. (39409)

Пасош бр. 1221860, издаден од УВР - Охрид на име Малески Владимир, ул. "Ц. Наумов" бр. 45, Охрид. (39412)

Пасош бр. 1273500/99, издаден од УВР-Скопје на име Михајлов Ивица, ул. "Локов" бр. 9, Скопје. (39430)

Пасош бр. 1285285/99, издаден од УВР-Тетово на име Деари Али, с. Мала Речица, Тетово. (39431)

Пасош бр. 926537/00 на име Османи Адем, Тетово.

Пасош бр. 1309539/99 на име Зендели Насер, Тетово.

Пасош бр. 1199243/99, издаден од УВР-Тетово на име Шабани Исен, с. Гермо, Тетово. (39440)

Пасош бр. 807897 на име Незиров Елкер, ул. "В. Влаховиќ" бр. 32, Кочани. (39448)

Пасош бр. 0440035 на име Амзоска Сабина, ул. "Дабничка" бр. 39, Прилеп. (39467)

Пасош бр. 758202, издаден од УВР - Куманово на име Бељули Рами, ул. "Бајрам Шабани" бр. 26 б, Куманово.

Пасош бр. 533715, издаден од ГУВР - Скопје на име Афродита Кирјаковска, ул. "Руди Чајевац" бр. 8/48, Скопје. (39495)

Пасош бр. 1107214, издаден од ГУВР - Скопје на име Ерол Бакиќ, ул. "Дижонска" бр. 20, Скопје. (39497)

Пасош бр. 484437, издаден од УВР - Скопје на име Неџмедин Мурад, ул. "Рифад Бурџевиќ" бр. 38, Скопје.

Пасош бр. 626732/95, издаден од ГУВР-Скопје на име Адем Весел, бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 10/41а, Скопје. (39503)

Пасош бр. 1337120/00, издаден од ОВР - Струга на име Секулоска Габриела, кеј "Борис Кидрич" бр. 21, Струга. (39522)

Чекови од бр. 4982318 до 4982332, од тековна сметка бр. 8637953, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Станоевски Слободан, Скопје. (38667)

Чекови од бр. 3206992 до 3206995, од тековна сметка бр. 7679168, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Горгиев Митко, Скопје. (39282)

Чекови од бр. 3098790 до 3098796, од тековна сметка бр. 1100327, издадени од КИБ - Куманово на име Бранко Горгиевски ул. "11 Октомври" бр. 78/5, Куманово. (39445)

Работна книшка на име Јовановска Лилјана, ул. "9" бр. 13, Битола. (38511)

Работна книшка на име Гафур Билали, с. Теново, Тетово. (38514)

Работна книшка на име Салихи Башким, ул. "19 Ноември" бр. 15, Тетово. (38517)

Работна книшка на име Крстевски Мице, Скопје.

Работна книшка на име Борисавлески Томислав, Скопје. (38636)

Работна книшка на име Цветковска Мирјана, Скопје. (38671)

Работна книшка на име Јордан Плевнеш, Скопје.

Работна книшка на име Тодоровски Ацо, Скопје.

Работна книшка на име Агушовски Ведат, Скопје.

Работна книшка на име Олумчева Ружа, ул. "Олга Петрушева" бр. 22, Богданци. (39011)

Работна книшка на име Никола Младенов, Скопје.

Работна книшка на име Асани Ирфан, ул. "Вуковарска" бр. 2А, Куманово. (39157)

Работна книшка на име Атанасов Љупчо, ул. "Н. Карев" бр. 6, Кратово. (39201)

Работна книшка на име Дудевска Мирјана, Прилеп.

Работна книшка на име Младеновски Димче, Скопје. (39278)

Работна книшка на име Азизи Певдет, Скопје. 39473

Работна книшка на име Лазаров Горан, Скопје. 39474

Работна книшка на име Таип Али, Скопје. (39476)

Работна книшка на име Белогаски Горан, Скопје.

Работна книшка на име Сефер Мулаим, Скопје.

Работна книшка на име Ангелов Александар, ул. "Љупчо Сантов" бр.36, Кичево. (39288)

Работна книшка на име Митевски Оливер, Скопје. (39346)

Работна книшка на име Петрески Стефчо, Струга. (39353)

Работна книшка на име Јанковски Трајче, ул. "Ка- раорман" бр. 7, Велес. (39356)

Работна книшка на име Хелимоски Асим, ул. "Ј. Сандански" бр.69, Кичево. (39359)

Работна книшка на име Исуф Ферати, с. Колари, Ки- чево. (39408)

Работна книшка на име Гулески Дарко, ул. "Војво- динска" бр.74/19, Прилеп. (39415)

Работна книшка на име Мирческа Сузана, Крушево. (39418)

Работна книшка на име Сакипи Исмет, с. Ваксинце, Куманово. (39422)

Работна книшка на име Мемеди Сефер, Скопје. (39439)

Работна книшка на име Бајрамоски Исни, с. Боро- вец, Струга. (39450)

Работна книшка на име Тимов Славе, ул. "Василево" бр.4, Струмица. (39453)

Работна книшка на име Ацо Абаз, Скопје. (39455)

Работна книшка на име Панкова Соња, Скопје. (39439)

Работна книшка на име Силјаноски Стојанчо, ул. "В.Василески" бр. 8, Гостивар. (39450)

Работна книшка на име Стојна Стојковска, ул. "Цар Самоил" бр.53Б, Кочани. (39453)

Работна книшка на име Ѓуро Петков, с. Крилатица, Кратово. (39455)

Работна книшка на име Николаев Марина, с. Веле- шта, Струга. (39460)

Работна книшка на име Тошев Дејан, Свети Николе. (39461)

Работна книшка на име Димитров Благој, ул. "Благој Јосмов" бр.22, Велес. (39463)

Работна книшка на име Мемедовска Елизабета, ул. "8-ми Март" бр.14, Велес. (39491)

Работна книшка на име Станковска Славица, ул. "Г. Делчев" бр.20, Велес. (39290)

Работна книшка на име Лидија Цветковска, Скопје. (39381)

Работна книшка на име Николовски Душко, Кума- ново. (39384)

Воена книшка на име Локман Азири, с. Отља, Кума- ново. (39389)

Чековна картичка бр.9026-40 на име Љубомир Рого- жаров, ул. "Х.Карпош" бр.32/21, Штип. (39389)

Чековна картичка на име Верка Костадинова, ул. "Товарник" бр.9, Штип. (39389)

Чековна картичка бр.11463/02 на име Иванов Зоран Штип. (39389)

Свидетелство на име Мурет Рамадани, с. Чelopeк, Тетово. (38516)

Свидетелство на име Синан Мемај, ул. "169" бр.24, Тетово. (38520)

Свидетелство за 8 одделение на име Илија Стојков, Кочани. (39021)

Свидетелство на име Кир Бојчовскиж, с. Разловци, Делчево. (39028)

Свидетелство за 4 одделение на име Ѓорѓиева Мирјана, с. Ракитец, Радовиш. (39047)

Свидетелство за 4 одделение на име Томова Васка, с. Ракитец, Радовиш. (39050)

Свидетелство за 8 одделение на име Саидова Севим, с. Конче, Радовиш. (39054)

Свидетелство за 8 одделение на име Коцева Лимон- ка, с. Дедино, Радовиш. (39055)

Свидетелство за средно образование на име Трајкова Зорка, с. Ораовица, Радовиш. (39056)

Свидетелство на име Алиоска Нурдан, с. Канат- ларци, Прилеп. (39104)

Свидетелство за 6 одделение на име Ирина Ѓорѓи- ева, ул. "Н.Н.-Борче" бр.11, Кочани. (39156)

Свидетелства на име Дејан Зеџ ул. "М.Пупин" бр. 34, Куманово. (39183)

Свидетелство на име Атанасов Љупчо, ул. "Н. Карев" бр.6, Кратово. (39204)

Свидетелство за 4 клас на име Пачукова Кристина, ул. "Гемидиска" бр. 12, Велес. (39223)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "25 Мај" Синфелик - Скопје на име Фати Абдулах, Скопје.

Индекс на име Стојанова Елизабета, ул. "6 Ноем- ври" Радовиш. (39210)

Диплома бр. А - 174/2, издадена од Архитектонско - градежен Факултет - Скопје на име Пеџо Мехмед, Скопје. (38984)

Диплома на име Ивановска Божана, ул. "Стр. Арсов" бр.7, Кратово. (39029)

Диплома за завршено средно образование на име Митева Тања, ул. "6-ти Ноември" бр.15, Радовиш. (39208)

Книшка на име Елизабета Ристевска, с. Егри, Битола. (39078)

Здравствена легитимација на име Ристовски Пеџе, Битола. (39082)

Здравствена легитимација на име Мулковски Горан с. Логоварди, Битола. (39098)

Здравствена легитимација на име Макардупи В. Тома, ул. "Борис Кидрич" бр.5/30, Битола. (39101)

Здравствена легитимација на име Велјановски Са- шо, ул. "Ријечка" бр.13, Битола. (39227)

Даночна картичка бр. 4033992261324, издадена од Управа за приходи Скопје на име "Хороскоп", Скопје. (39119)

Даночна картичка бр. 4030999361340, издадена од Управа за приходи на град Скопје на име Еконет, Скопје. (39008)

Избирачка легитимација на име Седими Реџебие, с. Јагол, Кичево. (39024)

Избирачка легитимација на име Зашева Олгица, с. Злетово, Кочани. (39030)

Избирачка легитимација на име Трајческа Вален- тина, ул. "П.Планина" бр. 14, Охрид. (39031)

Избирачка легитимација на име Фитаховиќ Бахрија, с. Јакреново, Крушево. (39033)

Избирачка легитимација на име Федаковиќ Суада, с. Јакреново, Крушево. (39036)

Избирачка легитимација на име Броња Асим, Крушево. (39038)

Избирачка легитимација на име Броња Ифета, с. Јакреново, Крушево. (39043)

Избирачка легитимација на име Броња Васвија, с. Јакреново, Крушево. (39206)

Избирачка легитимација на име Илоски Цветко, бул. "Револуција" бр.94/1, Охрид. (39276)

Решение бр. 11-1192, издадено од СО - Чаир - Скопје на име Јасмина Здравковска, Скопје. (38665)

Индекс бр. 4686, издаден од Шумарски Факултет - Скопје на име Симона Петреска, Скопје. (38996)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Наим Фрашери" од с. Студеничани, Скопје на име Вели Амдије, Скопје. (38510)

Диплома на име Менка Најдовска, ул. "Б.Ѓорев" бр. 163/2, Велес. (38446)

Работна книшка на име Игор Ивановски, Скопје. (38466)

Работна книшка на име Томо Бундевски, Скопје. (38474)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Брат- ство единство" Скопје на име Пајтонџиев Сали, Скопје. (38476)

Свидетелство за 8 одделение на име Трајковски Ки- ро, ул. "Б.Крстевски" бр. 8, Прилеп. (38477)

Свидетелство на име Ајнур Адили, Тетово. (38479)

Свидетелство на име Флорин Лимани, ул. "176" бр.26, Тетово. (38485)

Свидетелство на име Флорин Лимани, ул.176 бр.36, Тетово. (38487)

Свидетелства за 5 и 7 одделение на име Беќири Сејдо, с. Чајле, Гостивар. (38503)

Свидетелство на име Ризинска Ратка, с. Будинарци, Берово. (38504)

Свидетелство на име Лазарова Станка, с. Звегор, Делчево. (38507)

Свидетелство на име Захаријевски Јосиф, с. Звегор, Делчево. (38507)

Свидетелство на име Стојановска Верка, ул. "Плана" бр. 1, Радовиш. (38507)

Свидетелство за 8 одделение на име Коцева Ј. Кате- рина, ул. "Чазманска" бр.4, Радовиш. (38507)

Свидетелство на име Хриса Ѓорѓиевска ул. "Бел- градска" бр. 21, Велес. (38507)

Свидетелство за 8 одделение на име Горан Стопик, с. Тромега, Куманово. (39296)

Свидетелство за одделение на име Флонза Сеји, с. Велешта, Струга. (39317)

Свидетелство за 8 одделение на име Изби Кура, с. Велешта, Струга. (39318)

Свидетелство за 4 година на име Кумрије Сулејмани, с. Челопок, Тетово. (39377)

Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 клас на име Драгана Ристовска, ул. "Др. Стопаревич" бр.18, Куманово. (39410)

Свидетелство за основно образование на име Сакипи Исми, с. Ваксинце, Куманово. (39411)

Свидетелство за 8 одделение на име Мирковиќ Весна, с. Лабуништа, Струга. (39413)

Свидетелство на име Петковска Наташа, с. Трабониште, Делчево. (39421)

Свидетелство на име Рамадани Меметриза, Тетово. (39421)

Свидетелства за 1, 2 и 3 година на име Крстевски Тони, ул. "Првوماјска" бр. 9 А, Кратово. (39451)

Свидетелство за 8 одделение на име Ибова Васвие, Штип. (39458)

Свидетелство на име Асани Флорим, с. Каменане, Тетово. (39468)

Свидетелство на име Селими Шефије, с. Каменане, Тетово. (39470)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Круме Кепески" Скопје на име Костовска Катерина, Скопје. (39487)

Ученичка книшка, издадена од Гимназија "Никола Карев" - Скопје на име Костова Маја, Скопје. (39498)

Индекс бр.1310, издаден од Природно-математички факултет-биологија, Скопје на име Семсије Мемедова, ул. "Скопска" бр. 3, Делчево. (39289)

Диплома, издадена од СУ "Орце Николов" - Скопје на име Спасов Горги Никола, ул. "Ј. Сандански" бр. 116/3-6, Скопје. (38483)

Диплома на име Власи Адги, с. Велешта, Струга. (39349)

Диплома на име Панзова Јадранка, ул. "Пеце Карев" бр.2, Кавадарци. (39349)

Диплома на име Малинова Виолета, ул. "Рајко Жинзифов" бр.36, Велес. (39417)

Диплома на име Станковска Славица, ул. "Г. Делчев" бр.20, Чашка, Велес. (39447)

Диплома, издадена од АСУЦ "Боро Петрушевски" Скопје на име Савиќ Мирко, Скопје. (39472)

Спецификација бр. 1 од Одобрение за компензациони работи со странство бр.0814-4814/2, издадена од Министерството за трговија - Скопје на име ДООЕЛ "Чкрепа Транс", ул. "Д. Груев" бр.164, Битола. (39407)

Здравствена легитимација на име Елена Шиндевска с. Долно Оризари, Битола. (39420)

Здравствена легитимација на име Сакламаев Трајко, ул. "Партизанска" бр.112/34, Битола. (39466)

Лична карта на име Елена Тимова, ул. "Благој Горев" бр. 2/17, Велес. (39416)

Лична карта бр.1350068 на име Дерала Мухједин, ул. "ЈНА" бр.249, Гостивар. (39483)

Лична карта бр.590757 на име Дерала Кафајета, с. Врлчиште, Гостивар. (39485)

Даночна картичка бр.5030999198613, издадена од Управа за јавни приходи - Скопје на име Пецевски Игор, Скопје. (39501)

Картица на име Стојанов Тони, Штип. (38482)

Избирачка легитимација на име Исинава Игбал, ул. "Д.А. Габерот" бр. 48, Кавадарци. (38454)

Избирачка легитимација на име Горова Менча, ул. "Бл.Алексов" бр.43, Кавадарци. (38455)

Избирачка легитимација на име Исабиз Мамут, ул. "Д.А.Габерот" бр. 48, Кавадарци. (38456)

Избирачка легитимација на име Стојанов Ристо, ул. "11 Бригада" бр.12/А, Кавадарци. (38457)

Избирачка легитимација на име Марија Рајчиновска, ул. "Бл.Алексов" бр.52, Кавадарци. (38458)

Избирачка легитимација на име Митрева Розалија, ул. "Г.Димитров" бр.11, Кавадарци. (38459)

Избирачка легитимација на име Исинав Нехрам, ул. "Д.А.Габерот" бр.48, Кавадарци. (38460)

Избирачка легитимација на име Никола Николов, ул. "Б.Ваташки" бр.43, Ваташа, Кавадарци. (38461)

Избирачка легитимација на име Митрев Јордан, ул. "Г.Димитров" бр. 11, Кавадарци. (38462)

Избирачка легитимација на име Гудовска Сузана, ул. "Карпош" бр.8/2/8, Битола. (38463)

Избирачка легитимација на име Насуфоска Ифета, с. Јакрено, Прилеп. (38469)

Избирачка легитимација на име Насуфоски Асип, с. Јакрено, Прилеп. (38470)

Избирачка легитимација на име Петроска Стојка, Македонски Брод. (38471)

Избирачка легитимација на име Ангелоска Стоја, Македонски Брод. (38472)

Избирачка легитимација на име Вејселовски Аци, с. М.Папрадник, Дебар. (38494)

Избирачка легитимација на име Кадриоски Дилавер, с. М.Папрадник, Дебар. (38496)

Избирачка легитимација на име Расим Муслиоски, с. Г. Папрадник, Дебар. (38497)

Избирачка легитимација на име Таир Нуредиоски, с. Г.Папрадник, Дебар. (38498)

Избирачка легитимација на име Индира Муслиоска, с. Г.Папрадник, Дебар. (38499)

Избирачка легитимација на име Муслиоска Арфија, с. Ц.Жупа, Дебар. (38500)

Избирачка легитимација на име Кадриоска Зумрија, с. М.Папрадник, Дебар. (38501)

Избирачка легитимација на име Кадриоска Фатмире, с. Г.Папрадник, Дебар. (38502)

Решение на име Фидани Минуп, ул. "Бсалиндолска" бр. 15, Гостивар. (38478)

Решение бр.25-1774, издадено од СО-Чаир-Скопје на име Зука Шабан - кондурација "Бони", Скопје. (38542)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ ИСПРАВКА

Во огласот за стечајна постапка над должникот АД за пластични и галантерски производи "КОЛЕК-ТИВ" - Скопје, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 77/2000 од 25.09.2000 година на страна 4749, во терминот кога треба да се одржи рочиштето е направена грешка наместо: "18.20.2000 треба да стои 18.10.2000 година".

Исто така и во последниот ред наместо: "Основниот суд Скопје II - Скопје", треба да стои "Основниот суд Скопје I - Скопје".

Заради извршување на трансформацијата на АД ДИК "Страшо Пинџур" Кавадарци заради довршување на веќе започнатата трансформација, врз основа на член 65-67, а во врска со член 80-84 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/93) и во согласност со Програмата за начинот на остварување на трансформацијата согласно Законот, на предлог на работоводниот орган, а по претходна согласност на стечајниот совет, Управниот одбор, на седницата одржана на 31.03.1999 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА АД ДИК "СТРАШО ПИНѢУР" СО ИЗДАВАЊЕ НА АКЦИИ ЗАРАДИ ДОПОЛНИТЕЛНО ВЛОЖУВАЊЕ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа одлука се уредува начинот и постапката на трансформација на АД Дрвно индустриски комбинат "Страшо Пинџур" д.о. Кавадарци (во натамошниот текст: Друштво), согласно Законот.

Член 2

АД ДИК "Страшо Пинџур" д.о. Кавадарци е запишано во судскиот регистар со Решение бр. 13795 од 14.02.1996 година од Окружниот стопански суд во Скопје.

Член 3

Според критериумите утврдени со член 12 од Законот, Друштвото припаѓа во средните претпријатија.

Општествениот капитал учествува со 34,77% во проценетата вредност на Друштвото.

Член 4

Пред да се пристапи кон трансформација на Друштвото согласно оваа одлука, Друштвото објави оглас за повикување на поранешните сопственици и нивните правни наследници.

ВРЕДНОСТ НА ДРУШТВОТО**Член 5**

Вредноста на Друштвото е утврдена во почетниот биланс на проценка според Методологијата за проценка на вредноста на претпријатијата со општествен капитал.

Проценетата вредност на Друштвото изнесува 734.400 ДЕМ.

МОДЕЛ НА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ КАПИТАЛ**Член 6**

Трансформацијата на АД ДИК "Страшо Пинџур" ц.о. Кавадарци во друштво во кое е определен сопственикот ќе биде извршена со издавање на акции заради дополнително вложување.

Член 7

Заради трансформацијата на Друштвото според избраниот модел, се издаваат акции за дополнително вложување во висина од најмалку 450.000 ДЕМ, што претставува најмалку 61,00% зголемување на проценетата вредност на Друштвото.

Член 8

Утврдената вредност на Друштвото и дополнително вложените средства остварени со купувањето на издадените акции ќе ја сочинуваат основната главница на акционерското друштво.

Основната главница на Друштвото ќе изнесува 1.184.400 ДЕМ.

Член 9

Трансформацијата на Друштвото со издавање на акции заради дополнително вложување успешно ќе се оствари согласно оваа одлука ако номиналната вредност на купените акции издадени заради дополнително вложување изнесува најмалку 61% од вредноста на Друштвото.

Ако не биде исполнет условот од став 1 на овој член ќе се смета дека трансформацијата не успеала и Друштвото ќе продолжи да работи со статусот кој го има до донесувањето на оваа одлука.

Член 10

Дополнително вложување ќе се оствари со издавање на обични (редовни) акции.

Акциите од став 1 на овој член ќе бидат без попуст.

Дополнителното вложување ќе се изврши во рок кој не може да биде подолг од година од денот на склучување на Договорот согласно член 12 од оваа одлука.

Член 11

Средствата од продадените акции за дополнително вложување му остануваат на Друштвото.

Член 12

Меѓусебните односи купувачите на акциите од кои се прибавува дополнителен капитал и Друштвото ги уредуваат со Договор кој го склучуваат во согласност со Агенцијата.

Со Договорот од став 1 на овој член го уредуваат и начинот на организирањето на Друштвото како акционерско друштво.

Член 13

Друштвото во постапката на организирање како акционерско друштво, за вредност на капиталот што не е приватизиран на Агенцијата ќе ѝ издаде приоритетни акции.

Купувачите на акции од кои се прибавува дополнителниот капитал должни се да го откупат остатокот на општествениот капитал на Друштвото во рок кој не може да биде подолг од 5 години.

Рокот од став 2 на овој член се уредува со Договорот од член 12 на оваа одлука.

Ако капиталот, односно акциите што ги држи Агенцијата од став 1 на овој член не се откупат во рокот договорен со Агенцијата, акциите што ги држи Агенцијата ги претвора од приоритетни во обични и ги пушта во продажба.

Член 14

Имателите на обични акции по основ на дополнително вложување остварени согласно оваа одлука дивидендата можат да ја користат само за откуп на акциите што ги држи Агенцијата, согласно став 1 од членот 13 на оваа одлука.

ОТКУП НА ДРУШТВОТО И АКЦИИТЕ**Член 15**

Основната главница на Друштвото изнесува 11.844 акции со номинална вредност од 100 ДЕМ по една акција.

Член 16

Основната главница на Друштвото ќе се состои од:

- 4.790 обични (редовни) акции што ги поседуваат вработените по основ на Законот за општествен капитал;

- 4.500 обични (редовни) акции што ги поседува понудувачот на дополнителното вложување;

- 2.167 приоритетни акции кои Друштвото ѝ ги издава на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, за износот на општествениот капитал што ќе се откупува од страна на понудувачот на дополнително вложување во рокот утврден со оваа одлука и Договорот склучен со Агенцијата;

- 383 приоритетни акции кои Друштвото му ги издава бесплатно на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во износ од 15% од вкупната вредност на општествениот капитал предмет на трансформација, и

- 4 приоритетни акции резервирани за откуп од страна на вработените со попуст согласно член 25 и 26 од Законот за трансформација.

Член 17

Приоритетните акции издадени на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во износ од 15% од вкупната вредност на остатокот на општествениот капитал:

- гласаат на име на Фондот;

- даваат право на фиксна дивиденда од 2% годишно и сразмерно учество во остатокот на добивката ако на обичните акции им се исплатува дивиденда над овој износ;

- во случај на стечај или ликвидација на Друштвото му даваат право на размерно учество во поделбата на остатокот на стечајната односно ликвидационата маса.

Акциите од став 2 на оваа одлука не даваат право на глас во Собранието на друштвото.

Член 18

Акциите издадени според член 16 алинеја 3 од оваа одлука се плаќаат со:

- а) денари;
- б) девизни средства кои се водат како штеден влог во банките;
- в) денари стекнати со продажба на ефективна конвертибилна странска валута.

Член 19

Кога акциите од член 18 на оваа одлука се плаќаат со девизни средства што се водат како штеден влог, акциите се купуваат со потврдите што ги издаваат банките.

Потврдите од став 1 на овој член се доставуваат до Агенцијата во рок од 7 дена.

Член 20

На купувачот на акции до издавање на акции му се издава потврда за акции со која се потврдува дека ги поседува акциите со назначената вредност.

Потврда им се издава истовремено на сите купувачи на акции.

Потврдата од став 1 на овој член се користи како легитимација за остварување на правата према Друштвото.

Член 21

Под повластени можат да се купат најмалку 30,0% од вредноста на општествениот капитал, односно 18,30% од акциите што се издаваат со оваа одлука, што изнесува 216.698 ДЕМ.

Вработените акциите можат да ги купат со основен попуст од 30% од номиналната вредност, зголемен за 1% за секоја полна година на работен стаж во Друштвото, со што износот на купени акции со попуст не може да го надмине износот од 25.000 ДЕМ по вработен.

Акциите со попуст од став 2 на овој член ќе се купуваат во рокови согласно законските прописи и другата правна регулатива.

Член 22

Правото на попуст се одобрува индивидуално.

Височината на попустот при продажбата на акции со попуст се утврдува во секој конкретен случај врз основа на пријавата за купување на акции и документацијата на Друштвото.

Член 23

Во Друштвото се води евиденција на одобрените попусти на купените акции.

Евиденцијата се води на посебна книга на начинот пропишан од Агенцијата.

Член 24

Извршувањето на оваа одлука го организира и следи надлежната служба за финансиски и книговодствени работи на претпријатието.

За спроведувањето на оваа одлука се грижи директорот на Друштвото кој ќе донесе спроведбени прописи.

УСОГЛАСУВАЊЕ НА УПРАВУВАЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Член 25

Со денот на уписот на извршената трансформација во судскиот регистар органите на Друштвото одлучуваат и работат според правата што ги имаат имателите на акциите утврдени со оваа одлука и со Статутот на Друштвото.

Член 26

До изборот на нов орган на управување, продолжува мандатот на членовите на Управниот одбор.

Член 27

До истекот на мандатот на кој е именуван, директорот на друштвото продолжува да ја врши функцијата работоводен орган на Друштвото.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 28

Трошоците на постапката за трансформација на Друштвото паѓаат на товар на Друштвото, а ќе се платат од средствата за тековно работење.

Член 29

Составен дел на оваа одлука се:

- програма за начинот на остварување на трансформацијата;
- извештај за проценетата вредност на друштвото;
- извод од судскиот регистар;
- податоци и докази за правото на сопственост, располагање, користење, и управување со недвижностите.

Член 30

Со извршената трансформација на општествениот капитал престануваат да важат одредбите од Статутот и другите општи акти кои што се во спротивност со оваа одлука.

Член 31

Оваа одлука се доставува до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал во рок од 15 дена од денот на нејзиното донесување.

Член 32

Директорот на Друштвото ги запишува во судскиот регистар извршените измени според оваа одлука во рок од осум дена од денот на извршената трансформација.

Член 33

Директорот на Друштвото ја објавува оваа одлука во "Службен весник на Република Македонија", во "Нова Македонија" и во еден од весниците на јазиците на националностите во рок од осум дена од денот на приемот на согласноста.

Управен одбор,
Претседател

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за статистика објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 2/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Државниот завод за статистика, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 4 - Скопје.

2. Предмет на набавката на јавниот повик е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на јавната набавка на интелектуални услуги кои се состојат во давање стручна помош на Државниот завод за статистика во дизајнирањето на апликативни решенија потребни за развојот на финансиската статистика во функција на трансформацијата на платниот промет во Република Македонија.

3. Интелектуалните услуги - стручната помош се состојат во:

- изработка на стратегија за развојот на финансиската статистика;
- поврзување на ДЗС со државните органи, провајдери на административни финансиски податоци;
- создавање на Data Warehouse;

- автоматизација на обработката и анализата на финансиската статистика на ДЗС.

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

Понудувачите своето учество на јавниот повик можат да го пријават за извршување на предметот на набавката во дел I точка 2 од овој повик, врз основа на оценка дали располагаат со експертиза за:

1. Изработка на апликативни решенија.
2. Искуство во спроведување на исти или слични проекти.

3. Доказ за изработка на слични проекти.

4. Расположив потенцијал за изработка:

- a) кадровски потенцијал;
- b) дополнителен потенцијал за изработка на Data Warehouse.

Понудувачот да наведе:

- дали стручно е самостоен за давање на наведени-те интелектуални услуги или;
- интелектуалните услуги може да ги понуди во соработка со друг субјект (во овој случај да се наведе субјектот).

5. Подготвеност за активна соработка со корисникот на услугите во сите фази од работата.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи:

1. Извод од судска регистрација.
2. Документ за бонитет на понудувачот издаден од ЗПП во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98).
3. Доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација, издаден од надлежен орган.
4. Доказ дека на понудувачот не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од надлежен орган.

Документацијата да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

IV. НАЧИН И РОКОВИ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудувачите треба да ги приложат документи-те и податоците кои се приложуваат кон пријавата II и III на овој повик.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик кој содржи ознака "не отворај" на десниот горен агол, со означување број на повикот, а согласно член 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

3. Рок на доставување на понудата е 10 дена од денот на објавувањето во весникот "Македонија Денес" и "Службен весник на РМ".

4. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на Државниот завод за статистика.

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок како и оние кои не се изработени според барањата на повикот нема да се разгледуваат.

За дополнителни информации понудувачот може да контактира на телефон 133-408 и 120-184.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Медицинскиот факултет објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 03-04/1 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Медицински факултет - Скопје, ул. "50-та Дивизија" бр. 6.

2. Предмет на јавната набавка е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители за изведување на градежни, градежно-занаетчиски и инсталатерски работи за завршување на подрум и приземје до ниво за употреба и I и II спрат до ниво на затворена карабина - II фаза, согласно спецификација - предмер /на увид/.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица кои се регистрирани за вршење на ваква дејност.

Набавката е делива.

II. СОДРЖИНА

Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација согласно со член 35 од Законот за јавните набавки и тоа:

1. Техничко-технолошки бонитет:
 - расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката,
 - менаџерски способности,
 - искуство и стручен кадар за извршување на набавката.

2. Економско-финансиски бонитет издаден од Заводот за платен промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98).

3. Документ дека не му е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност, издадена од надлежен судски орган.

4. Документ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација издаден од надлежен судски орган.

5. Документ за регистрација за вршење на нивната дејност - комплет.

Бараните документи да се достават во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

Понудите кои нема да ги содржат бараните документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се земаат предвид за разгледување.

Документацијата за ограничениот повик да се достави во затворен коверт на кој на горниот лев агол стои ознака "не отворај" и бројот на овој ограничен повик.

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

Крајниот рок на доставување на документацијата по пошта, преку архива на Медицинскиот факултет или лично во службата за финансии е 10 дена од објавувањето во "Службен весник на РМ", на адреса: Медицински факултет, ул. "50-та Дивизија" бр. 6, Скопје, а може и лично да се донесе на денот на јавното отворање, кое ќе се одржи на 27.10.2000 година во 10,00 часот во просториите на Медицинскиот факултет.

Документите кои ќе бидат доставени по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон: 091 147-970 и 220-935.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14 став 1 и член 17 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Одлуката за јавната набавка, Комисијата за јавни набавки на Општина Свети Николе, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18/9/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА И НА МАШИНСКИ, ЕЛЕКТРИЧНИ И ХИДРО-ГРАДЕЖНИ ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО, ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ФЕКАЛНИ ОТПАДНИ ВОДИ ВО СВЕТИ НИКОЛЕ - ОПШТИНА "СВЕТИ НИКОЛЕ" СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. НАБАВУВАЧ

Општина Свети Николе, со седиште на плоштад "Илинден" - Свети Николе.

2. ПОНУДУВАЧИ

Право на учество на отворениот повик имаат сите заинтересирани домашни правни и физички лица.

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

- Набавка на опрема и материјал за пречистителни станици за отпадна вода;
- Набавка на опрема и материјал за пумпна станица за отпадна вода;
- Набавка на опрема и материјал за електрични инсталации;
- Набавка на градежен материјал;
- Изградба на нови објекти и санација на постоечки објекти на пречистителна станица за фекални отпадни води;
- Инсталатерски и завршни работи во градежништвото и хидротехнички објекти.

За реконструкција и модернизација на Пречистителна станица за фекални отпадни води во Свети Николе - Општина "Свети Николе".

4. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Деталната тендерска документација може да се подигне во просториите на набавувачот Општина Свети Николе - плоштад "Илинден", Свети Николе, со уплата од 3000 денари на жиро сметка број 41420-637-474 со даночен број 4025996103770 депонент на Стопанска банка Свети Николе, секој работен ден од 8 до 15 часот.

5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

- Име, адреса и седиште на понудувачот
- Технички квалитет, функционални карактеристики, и сл.;
- Цена, крајна (со засметан данок на додадена вредност на производи и услуги, царински и други давачки), фиксна (непроменлива до конечното исполнување на договорот) и искажана во американски долари УСД;
- Профактури или понуди од производителите на понудената опрема со комплетен опис на опремата, потекло на опремата спрема бараните технички карактеристики, крајна цена, рок на испорака, важност на профактурата/понудата итн.;
- Рок на изведување на работите;
- Времетраење на гарантен период;
- Податоци за постгарантен период.

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени податоци, "Дел Б" од тендерската документација со пополнети:

1. Предмер на опремата, материјалот и работната рака, со внесени единечни и вкупни цени за сите наведени позиции и збирна рекапитулација потпишана од страна на овластено лице на понудувачот и печат.

2. Дополнителни информации, вклучително: предлог План за реализација на проектот и План на плаќања (Табела И), и Листа на подизведувачи на понудувачот (Табела ИИ).

3. Формулар за понуда.

Понудите во кои изнесените податоци не се искажани на конкретен начин ќе се сметаат за некомпетентни и ќе бидат исклучени од натамошната постапка на набавка, односно, нема да бидат оценети (евалуирани).

Комплетната содржина на понудата, техничките спецификации и количините се дефинирани со тендерската документација.

Тендерската документација (Дел Б) е составен дел на понудата.

6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

- Документ за финансиска способност на понудувачот (документот за бонитет на понудувачот издаден од институцијата за платен промет согласно член 22 од Законот за јавните набавки и согласно Правилни-

кот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр.32/98 и 55/98);

- Извод од регистрација на дејности за предметот на набавката на овој отворен повик;

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд);

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд- Оддел за прекршоци);

- Доказ за техничка способност на понудувачот согласно член 23 од Законот за јавните набавки и тоа:

1. список на главни испораки и извршени услуги од сличен вид во последните пет години со износите, датумите и примачите.

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од регистрација на дејностите кој може да се достави како копија.

7. КРИТЕРИУМИ КОИ ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПОНУДИТЕ, А КОИ СЕ РАНГИРАНИ И КВАНТИФИЦИРАНИ НА СЛЕДНИОТ НАЧИН

- (1) цена на предметот на набавката/изведувањето на работите/услугите;
- (2) рок на испорака и извршување на работите/услугите: 10 бодови;
- (3) технички квалитет и функционални карактеристики на опремата: 15 бодови;
- (4) техничка способност на понудувачот: 15 бодови;
- (5) постпродажни сервис и обезбедување на техничка помош: 10 бодови.

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

8.1. Јавното отворање на понудите ќе се одржи во просториите на Општина Свети Николе, Свети Николе, на ден 7 Ноември, 2000 година во 12 часот.

Претставниците на понудувачите, согласно со член 29 став 2 од Законот за јавните набавки, треба на Комисијата за јавни набавки да ја предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

8.2. Рок за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик, во последното средство за јавно информирање.

8.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

8.4. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на овластено лице на понудувачот. Документите кои се составен дел на тендерската документација, а треба да се приложат во доставената понуда (Дел Б), се пополнуваат со мастило.

8.5. Понудите кои не се доставени во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на овој отворен повик и тендерската документација нема да бидат оценувани.

8.6. Понудата и другата документација се испраќа во затворен коверт кој содржи уште два затворени и запечатени коверти. Комплетната понуда треба да биде без прецртани, подвлечени или избришани зборови, а во краен случај, одредените корекции треба да бидат парафирани од овластеното лице.

На надворешниот коверт во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и број на јавниот повик, а во средината фирма и седиште на набавувачот. На надворешниот коверт не треба да стои никаква друга ознака врз основа на која би можел да се идентификува понудувачот.

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиската документација пополнета и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи тех-

ничката документација и носи ознака "документација". На двата внатрешни коверти треба да стои фирма(име) и седиште (адреса) на испраќачот - понудувачот.

8.7. Понудите, согласно со член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта или со предавање во архивата на набавувачот, но најдоцна до предвидениот рок за предавање на понудите.

Комисија за јавни набавки

Трговското друштво за трговија на големо и мало, производство и услуги ДООЕЛ "ОПАЛ КОМ" Експорт-Импорт Ресен, Крстевски Сотир, генерален регионален застапник на "House of Prince" Denmark, на седницата одржана на 21.09.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА ПРИНЦ МЕКА ПАКОВКА ОД УВОЗ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се усвојува и прогласува малопродажната цена на цигарите за мека паковка.

Член 2

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 20 пушачки единици во мека паковка се утврдува како што следи:

ПРИНЦ БЛЕНД МЕКА ПАКОВКА	85,00 денари
ПРИНЦ ЛАЈТ МЕКА ПАКОВКА	85,00 денари

Член 3

Цената е со вкalkулиран ДДВ и почнува да важи од 01.10.2000 година.

Директор,
Крстевски Сотир, с.р.

ОБЈАВА

Врз основа на член 74 од Законот за сметководството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93), Државниот завод за статистика на Република Македонија ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2000 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во септември 2000 година во однос на август 2000 година е 0.003.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е 0.057.

3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во септември 2000 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува 0.098.

4. Коефициентот на порастот на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на септември 2000 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 1999 година е 0.051.

Директор,
Светлана Антоновска, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
2811. Одлука за помилување на осудени лица...	4919
2812. Одлука за распишување Оглас за именување на заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	4919
2813. Одлука за давање согласност на Одлуката за Ценовник-Тарифа на услугите што ги извршува "Топлификација" АД - Скопје преку дистрибуција на топлинска енергија на подрачјето на Град Скопје	4919
2814. Одлука за престанување на важноста на Одлуката за определување највисоки цени на брашното и лебот.....	4919
2815. Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишната сметка за 1999 година на Јавното претпријатие ГА-МА - Скопје.....	4920
2816. Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Извештајот за работењето на Јавното претпријатие ГА-МА - Скопје во 1999 година.....	4920
2817. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште "Ашим Агуши" с. Радолишта.....	4920
2818. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште "Антон Зако Чајупи" с. Отља.....	4920
2819. Решение за разрешување и именување претседател и член на Управниот одбор на Домот на Културата "Наум Наумовски - Борче" - Крушево.....	4920
2820. Решение за именување в.д. директор на Македонската филхармонија - Скопје.....	4920
2821. Решение за разрешување и именување членови на Советот за македонски јазик..	4921
2822. Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	4921
2823. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на АД за телекомуникации "Македонски телекомуникации" во државна сопственост - Скопје..	4921
2824. Решение за именување членови на Надзорниот одбор на АД за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост - Скопје.....	4921
2825. Решение за именување заменик на директорот на Казнено-поправниот дом од отворен вид - Струга.....	4921
2826. Одлука на Државната изборна комисија..	4922
2827. Одлука на Државната изборна комисија..	4922
2828. Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	4922
Исправка на Решението за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	4922
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на животот во Република Македонија за месец септември 2000 година.....	4934

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лењохиќ.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор, - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.